

# Изградба на две прифатилишта за бездомни животни



Сведоци сме на голем број на напади и проблеми кои ги имаат граѓаните со бездомните кучиња во целиот регион. Во последниот период нападите се позачестени со што се доведува во прашање здравјето и безбедноста на луѓето, особено на децата. Стравот е се присутен, луѓето не можат слободно да шетаат по улиците или по парковите бидејќи се во постојан страв од напад на кучиња кои шетаат во glutници, неконтролирано лаат и агресивно се однесуваат кон случајните минувачи.

Како резултат на ова, градоначалниците од Југоисточниот плански регион како прв приоритет на регионот за 2018 година се согласија да биде **Изградбата на две прифатилишта за бездомни животни** во општините Струмица и Гевгелија, со што овие прифатилишта ќе имаат обврска да ги згрижуваат кучињата од целиот регион.

Преку овој проект ќе се овозможи во новоизградените прифатилишта да се обезбеди елементарна заштита на животните од непогодни временски услови и да се обезбеди нивно ефикасно затварање. Согласно законската обврска, заловувањето на кучињата скитници ќе се врши од квалификувани лица на начин кој нема да предизвика непотребна болка или страдање. Во прифатилиштата ќе се обезбеди спроведување на соодветни мерки и персонал со цел ефикасна заштита на животните, редовно хранење и напојување и доколку е неопходно лечење на животните. Со овој проект трајно и на хуман начин ќе се реши проблемот со кучињата скитници во целиот регион.

Со изградба на двете прифатилишта и набавка на соодветно возило со приколка за транспорт ќе се реши една од обврските и најголемите проблеми кои во моментот го имаат општините од регионот. Во овие прифатилишта, бездомните животни од целиот регион ќе бидат згрижени и заштитени, а во исто време општините од регионот ќе имаат бенифиции и економски заштеди во целиот овој процес.



МИНИСТЕРСТВО ЗА  
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  
НА Р. МАКЕДОНИЈА



# Краток опис на проектот:

## Носител на проектот:

- Центар за развој на Југоисточниот плански регион

## Партнери:

- Општина Стумица
- Општина Гевгелија
- Општина Богданци
- Општина Босилово
- Општина Валандово
- Општина Василево
- Општина Дојран
- Општина Конче
- Општина Ново Село
- Општина Радовиш

## Времетраење:

9 месеци

## Финансиран од:

- Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој

## Цел на проектот:

Главна цел на проектот е подобрувањето на безбедноста на граѓаните во Југоисточниот плански регион преку заштита и згрижување на бездомните животни во регионот.

## Контакт:

Жулиета Ѓуркова  
Ул. Боро Џони Бр. 10  
2400 Струмица  
Моб. 072/304-612  
Тел./Факс 034/340-139  
E-mail: [zulieta.gjurkova@rdc.mk](mailto:zulieta.gjurkova@rdc.mk)



## Цели на проектот:

- Изградба на две прифатилишта за бездомни животни;
- Подобрување на безбедноста на граѓаните во Југоисточниот плански регион;
- Заштита и згрижување на бездомните животни во Југоисточниот плански регион;
- Набавка на соодветно транспортно возило и транспортна приколка во Југоисточниот плански регион.

## Резултати од проектот:

- Изградени 2 прифатилишта (во Струмица и Гевгелија) со 80 кафези во двете прифатилишта;
- Зголемена безбедност на жителите од Југоисточниот плански регион во однос на напади од бездомни животни;
- Набавени транспортни возила и приколки за двете прифатилишта;
- Преземени соодветни мерки и ангажиран персонал со цел ефикасна заштита на животните, редовно хранење и напојување и доколку е неопходно лечење на животните;
- Овозможено трајно решавање на проблемот со бездомните животни во целиот регион.